

ŠKODA SUPERB FL Ambition

2.0 TDI EVO DSG – 200 KС - EU6



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Боја: Бела Металик / Moon White

Ентериер: Штоф – Црна боја

Мотор: Common-rail diesel: 1.968 ccм

Моќност: 147 kw / 200 KС

Менувач: Автоматски DSG, 7 брзини

Погон: На предни тркала

Сериска опрема

- » Full LED Matrix Beam предни светла со динамична контрола на агол и Welcome ефект
- » Миене на предните светла под притисок
- » Задни Top LED светла со анимиран трепкач
- » Предни светла за магла со Corner функција
- » Front Assistant – радар за автоматско сопирање
- » CLIMATRONIC - Автоматски, тро-зонски клима уред
- » Радио BOLERO со 8" дисплеј, 8 звучници, Voice Control, USB-C, Bluetooth
- » Дигитален радио прием
- » Smart Link
- » Virtual Cockpit – дигитален борд компјутер
- » Мануелно висинско прилагодување на предните седишта со лумбална поддршка
- » Греење на предните седишта
- » Сензори за паркирање, позади
- » Ролетни за задното и задните странични стакла
- » Електрично прилагодливи, преклопливи и само затемнувачки ретровизори со грејачи
- » 7 воздушни перничуња (предни и странични за возач и совозач, странични завеси и пернице за колена на возач)
- » Темпомат со ограничувач на брзина
- » Сензор за дожд со светлосен асистент
- » ABS, ESP – Електронска програма за стабилизација со Hill hold
- » Двокрак мултифункционален кожен управувач со греење и педали за менување на брзини
- » Електрика на предни и задни стакла
- » KESSY Go – копче за палење
- » Централно заклучување со далечинска контрола
- » Централен преден наслон за раце
- » Електрична регулација на петата врата
- » Декоративни инсерти
- » Контрола на притисок во гумите
- » Делива задна клупа
- » Тонирани стакла
- » Мрежа во багажникот
- » 17" Алуминиумски фелни TRITON со пневматици 215/55 R17
- » Челично резервно тркало
- » Греење прскалки за ветробран
- » Комплет текстилни патосници
- » Индикатори за сигурносни ремени
- » Ambition Црно/ Сив ентериер
- » Емисија на издувни гасови EU6

Дополнителна опрема

PXB	18" Алуминиумски фелни ANTARES со пневматици 235/45 R18
PLG	Адаптивен темпомат со радар – Front Assist – до брзина од 210 km/h
7X2	Сензори за паркирање, напред и позади
RND	Навигациски систем AMUNDSEN со 8" дисплеј, WLAN, Web радио
KA2	Камера за паркирање, позади
7E6	Дополнително, електрично загревање на кабината
PK8	KESSY – централно отклучување/ заклучување без клуч на сите врати
4KF	SUNSET
3N2	Прегради за складирање во багажниот простор со карго елементи
7M3	Декоративни прагови на вратите



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

39.250 €

* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вклучени давачки

2.425.650 денари

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 757
Тел. 02 26 03 758

office@porsche.com.mk
www.skoda.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia